



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Среда 04.11.2009 година
Бр.9 год. 44
Р е с е н

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/452-726

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

81.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/1
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.,бр.5/2002),член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М „бр. 61/2004 и 96/2004 и 67/2007) и член 21 од Статутот на Општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен бр.4/2002),Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година,донесе

ОДЛУКА

**за изменување и дополнување на Буџетот на
Општина Ресен за 2009 година**

Член1

Општ дел

Во Буџетот на Општина Ресен за 2009 год.(„Службен гласник на Општина Ресен „бр. 11/2008 год. се вршат следните измени:

	Буџет 2009	Ребаланс 2009
Вкупни приходи	228.646.928,ден	209.590.436, ден
и тоа:		
-буџетски средства	62.101.300, ден	47.541.000, ден
-дотации	120.625.515, ден	118.883.788, ден
-самофинансирачки активности	9.134.200, ден	10.179.735, ден
-трансфери	36.714.200, ден	32.914.200, ден
-донации	71.713, ден	71.713,ден
Вкупни расходи	228.646.928, ден	209.590.436, ден
И тоа:		
-тековно -оперативни расходи	194.533.928, ден	196.356.334, ден
- капитални расходи	33.763.000 ден	12.799.102, ден
-резерви	350.000 ден	435.000 ден

Член2

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно- оперативни расходи и билансот на капитални расходи на Општина Ресен за 2009 година и тоа како што следува:

Член 3

Приходите во износ од **209.590.436** денари искажани во Билансот на приходите на Буџетот на Општината Ресен за 2009 година се распоредени на корисници и поблиски намени во посебниот дел.

Член4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен.

Совет на Општина Ресен

Бр.07- 2927/3
02.11.2009 год
РЕСЕН

Претседател
Мемет Мурати с.р.

82.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.

Се прогласува Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/2
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 61/04, 96/04 и 67/07) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.11.2009 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година

Член 1

Во Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година (, Службен гласник на Општина Ресен,, бр.11/08 и 1/09 и), во членот 13 став 1 алинеа 1 по зборовите заклучно со 31.08.2009 година се става точка, а зборовите до крајот на речницата се бришат.

Член 2

Во член 21 став 2 зборовите „од“ се бришат, а се додаваат зборовите „до,,.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,, .

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 2927/4
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

83.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал III.

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал III , што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/3
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за Квартал III, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за Квартал III.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 5
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

84.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Годишната Програма за работа на Јавната Општинска Установа за деца – Детска Градинка „11-ти Септември“ Ресен за учебната 2009-2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Годишната Програма за работа на Јавната Општинска Установа за деца – Детска Градинка „11-ти Септември“ Ресен за учебната 2009-2010 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/4
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако ја разгледа Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „ 11-ти Септември„ Ресен за учебната 2009/2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „ 11-ти Септември„ Ресен за учебната 2009/2010 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 6
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

85.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната 2009/2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен, за сезоната 2009/2010 година, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/5
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако ја разгледа Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2009-2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2009-2010 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 7
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

86.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата во спортот и физичката култура на подрачјето на Општината Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата во спортот и физичката култура на подрачјето на Општината Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/6
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако ја разгледа Информацијата за состојбата во спортот и физичката култура на подрачјето на Општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за состојбата во спортот и физичката култура на подрачјето на Општина Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 8
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

87.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила.

Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/7
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ број 5/02), член 6 точка 3 алинеја 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата (Сл.весник на РМ број 54/07) и член 15 став 1точка 4 од Статутот на Општина Ресен (Сл.гласник на Општина Ресен број 4/02) а по претходно добиена согласност од Министерството за внатрешни работи - Полициска станица Ресен, Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.11.2009 година донесе

О Д Л У К А

за измени и дополнување на Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила

Член 1

Во член 1 од Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) по запирката се додаваат зборовите „ времето на важење,,.

Член 2

Во членот 2 по ставот еден се додава нов став два кој гласи: „Еднонасочниот сообраќај по улиците од став еден на оваа Одлука ќе се одвива во периодот од 01.06 до 31.08 во тековната година,,.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-2927/9
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

88.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,,4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за определување на финансиски средства за учество во Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура“.

Се прогласува Одлуката за определување на финансиски средства за учество во Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура“, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/8
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 21 став 1 точка 43, а во врска со точка 4 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.11. 2009 година донесе

ОДЛУКА

За определување на финансиски средства за учество во
Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура,,

Член 1

Со оваа Одлука се определува висината на учеството на Општина Ресен за аплицирање и реализирање на проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура,, во рамките на Програмата за изменување на Програмата за рамномерен и одржлив регионален развој за 2009 година и Програмата за изменување и дополнување на Програмата атрактивни плански региони за 2009 година на Бирото за регионален развој и изворите на обезбедување на средствата.

Член 2

Учеството на Општина Ресен во реализирање на проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура,, во вкупен износ изнесува 162.000,00 денари, од кои за набавка на бетон 42.000,00 денари и за плата на ангажирани човечки ресурси (три вработени за два месеци по 20.000,00 денари) 120.000,00 денари.

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен,,

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-2927/10
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател
Мемет Мурати с.р.

89.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за основање на центарот за Пелагонискиот плански регион.

Се прогласува Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за основање на центарот за Пелагонискиот плански регион, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/9
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 24, 25 и 26 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РМ„ бр. 63/07), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 02.11.2009 година, донесе

ОДЛУКА

за измени и дополнување на Одлуката за основање на центарот за Пелагонискиот плански регион

Член 1

Во Одлуката за основање на Центар за развој на Пелагонискиот плански регион бр.07-364/4 од 25.02.2008 година („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.2/08 и 5/08), членот 6 се менува и гласи:

Член 6

За раководител на Центарот, може да биде избрано лице кое ги исполнува следните услови:

- ги исполнува општите услови за вработување, според Законот за работните односи;
- има завршено VII степен - високо образование;
- има познавање за рамномерниот регионален развој и системот на локалната самоуправа, има познавање од англискиот јазик, работа со компјутери и искуство со работа на домашни и меѓународни проекти.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службените гласила на општините од Пелагонискиот плански регион,,.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07 – 2927 /11
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

90.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак на м.в. „Маказе“ Ресен.

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак на м.в. „Маказе“ Ресен, што Советот на Општина Ресен ја донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/10
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 13,17 и член 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ" бр. 24/08) и член 21 став 1 од Статутот на Општина Ресен („Сл.гласник на Општина Ресен" бр.4/02),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година донесе;

О Д Л У К А

За отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак на м.в. „Маказе,,Ресен

Член 1

Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО „Козјак,, на м.в. „Маказе,, - Ресен, за изградба на дистрибутивен центар.

Границите на опфатот се катастарските парцели бр: 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 149, 150/1 и 150/2 во КО „Козјак,, на м.в. „Маказе,, - Ресен, со вкупна површина од 39,688 ха.

Член 2

Финансирањето на изработката на планот ќе се врши од средства на Буџетот на општината.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на Општина Ресен“.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07- 2927/ 12
02.11.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

91.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Описниот и финансиски извештај за реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2009“.

Се прогласува Заклучокот по Описниот и финансиски извештај за реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2009“, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/11
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа Описниот и финансиски извештај за реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер “ 2009 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Описниот и финансиски извештај за реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер “ 2009 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 13
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

92.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Елаборатот за настанатите штети од
елементарна непогода – град.

Се прогласува Заклучокот по Елаборатот за настанатите штети од
елементарна непогода – град, што Советот на Општина Ресен го донесе на
седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/12
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на
општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа
Елаборатот за настанатите штети од елементарна непогода - град, го донесе
следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Елаборатот за настанатите штети од елементарна непогода
– град.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 14
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

93.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална
самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на
општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Утврдувањето на потреба од изготвување на
локална урбанистичка планска документација.

Се прогласува Заклучокот по Утврдувањето на потреба од изготвување на локална урбанистичка планска документација, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 02.11.2009 година.

Бр. 08- 3063/13
04.11.2009 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 02.11.2009 година, откако го разгледа Утврдувањето на потреба од изготвување на локална урбанистичка планска документација, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Утврдувањето на потреба од изготвување на локална урбанистичка планска документација.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-2927 / 15
02.11.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

94.

Исправки

Комисијата за статут и прописи по разгледување на основниот текст и текстот на Решенијата за именување на членови во Училишните одбори на основите училишта објавени во („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/09) утврди дека се направени технички грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на ветеринарна амбуланта во Ресен

Во Членот 2 под ставката еден испуштени се уште две ставки кои гласат:

Доколку инвеститорот во текот на користењето на објектот истиот го промени, односно извршува друга дејност или го пренамени во станбен простор должен е да го плати надоместокот за уредување на градежно земјиште.

Надоместокот ќе се утврди на основа основниот проект кој е доставен заедно со барањето за добивање на одобрение за градба.

Бр.07- 2690/15
25.09. 2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

СОДРЖИНА :

81.	Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Ресен за 2009 година.....	152
82.	Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2009.....	154
83.	Заклучок за прогласување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за Квартал III.....	156
84.	Заклучок по Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „11-ти Септември“ – Ресен за учебната 2009/2010.....	157
85.	Заклучок по Програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Ресен за сезоната 2009/2010 година.....	158
86.	Заклучок по Информацијата за состојбата во спортот и физичката култура на подрачјето на Општина Ресен.....	159
87.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за определување на еднонасочен сообраќај и користење на сообраќајна лента за паркирање на патнички моторни возила.....	160
88.	Одлука за определување на финансиски средства за учество во Проектот „Надградба на сообраќајна инфраструктура,“.....	161
89.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за Основање на центар за пелагониски плански регион.....	163
90.	Одлука за отпочнување на постапка за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички План вон населено место во КО Козјак на м.в. „Маказе“ Ресен.....	165
91.	Заклучок по описниот и финансиски извештај за реализација на манифестацијата „Преспански Јаболкобер 2009“.....	166
92.	Заклучок по Елаборатот за настанатите штети од елементарна непогода –град.....	167
93.	Заклучок по Утврдувањето на потреба од изготвување на локална урбанистичка планска документација.....	169
94.	Исправка на Одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на ветеринарна амбуланта во Ресен.....	169